

## ПРИСТАП КОН ДОЕНЧИЊА И ДЕЦА ДО З ГОДИНИ СО ПОКАЧЕНА ТЕЛЕСНА ТЕМПЕРАТУРА

Д-р Марија Димишровска-Иванова, д-р Ирина Николова

Температурата е вообичаена манифестија на инфективните заболувања. Поголемиот дел од овие инфекции бактериски (фарингит, отитис медиа) и вирусни (ринит, фарингит, пневмонија) имаат вообичаен тек кај имунокомпетентни организми и добро реагираат на антибиотска и супорттивна терапија. Но, останатите инфекции како сепса, менингит, бактериска пневмонија, пиелонефрит, остеоартрикуларни инфекции доколку не се тертираат ефикасно можат да имаат значаен морбидитет и морталитет. Поголемиот дел од фебрилните епизоди кај имунокомпетентен организам можат да се дијагностицираат со адекватна анамнеза, физикален преглед и соодветни лабораториски испитувања.

Менаџирањето на покачената температура зависи од - тежината на клиничката слика, возраста на пациентот, фокусот на инфекција (доколку постои), висината на температурата, имуниот статус на пациентот.

Покачена температура без локализирани знаци и симптоми со акутен почеток и траење помалку од седум дена е дијагностичка дилема посебно кај деца помали од 36 месеци.

Доенче или дете со температура  $\geq 38$  С е фебрилно. Животот загрозувачки инфекции можат да се презентираат без покачена температура кај мали доенчиња. Хипотермија кај мали доенчиња е сериозен знак.

Покачена температура е честа во амбулантската практика, често е присутна кај деца под три години. Покачена температура може да се јави кај полесните но и кај животот загрозувачките инфекции.

### ПОКАЧЕНА ТЕМПЕРАТУРА КАЈ ДОЕНЧИЊА ПОМАЛИ ОД З МЕСЕЦИ

Најчести патогени во оваа возраст се *E. coli*, останати Грам негативни патогени, *Streptococcus* група B, *Listeria monocytogenes*, *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae* type B.

Вирусните патогени можат да се идентификуваат кај 40-60% од пациентите во оваа возрасна група. Но за разлика од бактериските инфекции тие имаат сезонски карактер како RSV, вирус на инфлуенца тип A најчесто се во зима, а

ентеровирусните инфекции во лето и есен.

Чест патоген од вирусните предизвикувачи во оваа возраст е HSV. Кај 1/3 од децата на оваа возраст е присутна дисеминирана инфекција која се манифестира со неспецифични симптоми (летаргија, слабо хранење). Кај помала бројка на деца со овој тип на инфекција се презентира со промени на кожата и конвул-


- Аномален невролошки статус
- Везикуларен осип
- Знаци за хепатит
- Доколку мајката има активен генитален херпес во тек на раѓањето.

Во оваа возраст чести се сериозните бактериски инфекции, честа е бактериемијата, физикалниот преглед е без специфични знаци и симптоми и во оваа возраст децата се помалку имунокомпетентни.

Сите деца помали од 29 дена треба да имаат комплетна обработка за сепса со LP, треба да бидат примени во болница, и да се ординарира соодветна антибиотска терапија зависно од резултатите од културите. Лабораториските испитувања и физикалниот преглед не се добри предиктори (кај 85% имаат негативна предиктивна вредност).

Од вториот месец на раѓањето се намалува ризикот од појава на менингит и инвазивна бактериска инфекција. Кај деца постари од 28 дена кои се во добра општа состојба реализирањето на LP зависи од клиничката слика, лабораториските анализи. Токму поради тоа во предвид треба да се земат Rochester критериумите за обработка на фебрилни доенчиња со мал ризик од сериозна бактериска инфекција или уште познато како Step by Step протокол:

1. Доенчето е во стабилна општа состојба
  2. Претходно било здраво
    - Родено во термин ( $>= 37$  Г.Н.)
    - Не примало антибиотичка терапија во перинаталниот период
      - Без третман на необјаснета хипербилирубинемија
      - До моментот на преглед нема применено антибиотичка терапија
        - Нема претходна хоспитализација
        - Нема хронични заболувања
      - 3. Нема знаци за инфекција на кожата, мекото ткиво, коските, зглобовите или увото
    - 4. Лабораториски анализи
      - Le =  $5-15 \times 10^9/l$
      - Neut  $<= 1,5 \times 10^9/l$
      - $= < 10$  Le во урина на големо зголемување при микроскопски преглед на урина
      - $= < 5$  Le на големо зголемување при



тивни напади. Сите деца сомнителни за ХСВ инфекција треба да се реализира PCR на ликвор, урина и крв.

Почетна терапија кај деца од оваа возрастна група е Ceftriaxon или Cefotaxime во комбинација со Ampicilin парентерално. Со оваа терапија се покриваат вообичаените бактерии кои предизвикуваат сепса, инфекции на уринарниот тракт и ентерит. Доколку постои сомнек за менингит поради абнормалности во ЦСФ (Leu  $> 8$ , ниска гликоза, покачени протеини или изолација на Грам + бактерија) треба да се ординарира дополнително и Vancomycin на двојната антибиотичка терапија за да се покрие пеницилин резистентен *S. pneumoniae* додека не стигнат резултатите од културите. Доколку се изолира Грам – микроорганизам во ликворт треба да се воведе Imipenem и Amikacin.

Кај новородени помали од 21 ден или кај сите доенчиња од 22 – 40 ден започни со Aciklovir доколку е присутен  $>= 1$  критериум: